




РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА



01.20.23.УП.002.02

**УПАТСТВО
ЗА НАЧИНОТ НА НАПЛАТА
НА АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ**

Февруари 2018



Историја на документ



Врз основа на член 7 став 4 од Законот за Царинската управа („Сл.весник на РМ“ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15, 61/15, 129/15 и 23/16), директорот на Царинската управа донесе

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА НАПЛАТА НА АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ

I. Основни одредби

1. Со ова Упатство се уредува начинот и постапувањето во Царинската управа при обработка на поднесоци и преземање на дејствија во управна постапка за кои се наплатува административна такса.

Под терминот „поднесоци“ употребен во ова Упатство се подразбираат барања, обрасци кои се користат за автоматска обработка на податоци, предлози, пријави, молби, жалби, приговори и други писмени дописи со кои странките се обраќаат до Царинската управа со цел преземање на определено дејствие.

2. Поднесоците за кои се наплатува административна такса (во натамошниот текст: АТ) се определени со одредбите на Законот за административните такси¹ (во натамошниот текст: ЗАТ), а во износ определен со Тарифата на административни такси (во натамошниот текст: ТАТ) која е негов составен дел.

Административните такси во Царинската управа се наплаќаат за поднесоците прикажани во Прилог бр.1 Листа на поднесоци.

3. Организационите единици на Царинската управа АТ ги наплатуваат:
 - во готови пари, со налог за плаќање на јавни давачки Образец ПП 50, пополнет како во Прилог бр.2,
 - преку мобилни телекомуникациски оператори или
 - преку интернет.

АТ се наплатува преку мобилни телекомуникациски оператори или преку интернет врз основа на склучен договор помеѓу Министерството за финансии со мобилни телекомуникациски оператори и со деловните банки, а согласно корисничките упатства на Царинската управа.

4. Таксената обврска настанува за:

¹ Законот за административните такси со сите измени и дополнувања како екстерни акти се објавени во Депозитарот на документацијата на Царинската управа

- поднесоци, во моментот кога се предаваат во Царинската управа, а за поднесоците дадени на записник кога се составува записникот,
- одобренија, решенија и други акти, во моментот на поднесување на барањето за нивно издавање и
- решенија, дозволи и други исправи во моментот на издавање на истите, и за поднесоците за нивно издавање кога се поднесуваат во електронска форма.

Организационите единици на Царинската управа кога по поднесок кој подлежи на АТ издаваат решение или друг правен акт се должни во истиот да означат дека АТ е платена, нејзиниот износ и според кој тарифен број од **Тарифата** наведена во точка 2 на ова Упатство.

II. Постапка при прием на поднесоците во Царинската управа

Поднесоците кои подлежат на АТ се примаат во архивата на Царинската управа и се доделуваат на натамошно постапување од страна на надлежните организациони единици преку еДМС².

Поднесоците архивата на Царинската управа ги прима:

- директно од странката (на рака),
- преку пошта, и/или
- по електронски пат.

Вработените задолжени за прием на поднесоци во Царинската управа се должни веднаш при приемот да утврдат дали истите се наведени во Листата на поднесоци од точка 2 на ова Упатство како поднесоци за кои се плаќа АТ, дали АТ е платена во пропишаниот износ и начин, како и истото да го евидентираат во посебно предвидените рубрики во еДМС.

Евидентирањето од точка 7 на ова Упатство вработените задолжени за прием на поднесоци го вршат на начин што во соодветните рубрики на еДМС особено то наведуваат:

- износот на АТ и начинот на кој истата е платена (еден од наведените во точка 3 на ова Упатство),
тарифниот број од ТАТ, или
- основот за ослободување доколку за поднесокот не е предвидено плаќање на АТ.

По прием на поднесокот и негово регистрирање во еДМС вработените задолжени за прием на поднесоци се должни да извршат поништување на

²еДМС - електронски систем за управување на документи



доказот за платена АТ со ставање на печат или друг начин, зависно од начинот на плаќање, по што го проследуваат поднесокот на натамошно постапување до надлежната организациона единица, согласно Упатството за начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивското работење³.

10. Поднесоците доставени по електронски пат се земаат во обработка од страна на вработените задолжени за прием само доколку истите се електронски потпишани.
11. Доколку кон примениот поднесок не е приложен доказ за платена АТ или истата е платена во помал износ, вработените задолжени за прием на поднесоци се должни:
 - поднесокот примен на рака да го вратат директно на подносителот, без притоа да вршат негово евидентирање во еДМС, или
 - за поднесокот примен по пошта или по електронски пат да изготват 01.20.23.УП.002.02-ОБ.01.02 Опомена за неплатена административна такса и да ја достават до подносителот, а поднесокот да го евидентираат во еДМС, да стават забелешка дека АТ не е платена или недоволно е платена и да го достават на натамошно постапување до надлежната организациона единица.
12. По прием на поднесок од став 1 алинеја 2 на точка 11 кој е нетаксиран или недоволно таксиран, односно АТ не е платена или е недоволно платена во моментот на прием на поднесокот, по истиот надлежната организациона единица може да покрене постапка за одлучување, но решението, односно другиот акт не смее да биде врачен на подносителот ако предходно, по опомената, таксата не е платена.
13. При прием на поднесокот, вработените задолжени за прием проверуваат дали е извршена уплата на таксата поврзана со поднесокот.

III. Постапување со поднесоците од страна на надлежните организациони единици

14. По прием на поднесокот во надлежната организациона единица на Ќаринската управа, вработениот задолжен за обработка на поднесокот проверува:
 - дали е платена АТ,

³ Упатството за начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивското работење со сите измени и дополнувања како екстерни акти се објавени во Депозитарот на документацијата на Ќаринската управа

- дали соодветно се поништени доказите за уплата, согласно точка 9 од ова Упатство и
- дали соодветно се пополнети рубриките во еДМС.

Доколку вработениот задолжен за постапување по поднесокот утврди дека при приемот и регистрирањето на поднесокот се направени пропусти, односно со истиот е несоодветно постапено, веднаш ги известува вработените надлежни за прием на поднесокот за да ги отстранат неправилностите.

Вработените задолжени за прием на поднесоци веднаш ги корегираат неправилностите укажани од вработениот задолжен за постапување по поднесокот.

Доколку АТ не е платена или е недоволно платена согласно точка 12 од ова Упатство, вработениот задолжен за постапување по поднесокот става забелешка на истиот дека АТ не е платена или недоволно е платена.

По плаќање на АТ, поништување на доказот за уплата и нејзино евидентирање во еДМС од страна на вработените задолжени за прием на поднесоците, решението, односно другиот акт се врачува на подносителот.

Доказот за платена административна такса се чува во предметот во роковите предвидени со Законот за архивска граѓа⁴.

IV. Следење на наплатата на АТ

Одделението за канцелариско и архивско работење во Секторот за правни работи преку еДМС ја следи наплатата на АТ и е должно најдоцна до 5-ти во месецот за претходниот месец да достави до Секторот за финансиски прашања извештај на Интерна комуникација од Упатството за изглед и структура на документацијата во Царинската управа⁵, кој треба да содржи податоци за вкупниот број на примени поднесоци кои подлежат на плаќање на АТ во анализираниот период и вкупен износ на наплатената АТ по тарифните броеви од ТАТ.

Одделението за внатрешна ревизија најмалку еднаш годишно е должно да изврши контрола на спроведувањето на ова Упатство во најмалку една организациона единица на Царинската управа.

⁴Законот за архивска граѓа со сите измени и дополнувања како екстерни акти се објавени во Депозитарот на документацијата на Царинската управа
⁵Упатство за изглед и структура на документацијата во Царинската управа како интерен акт е објавено во Депозитарот на документацијата на Царинската управа

**V. Ослободувања од плаќање на административни такси**

22. Списи и дејствија кои се водат во постапка поведена по службена должност не подлежат на плаќање на АТ.

Институциите кои се ослободени од плаќање на АТ се наведени во член 15 од ЗАТ, додека списите и дејствијата за кои не се плаќа АТ, се наведени во член 18 од ЗАТ.

Во исправите и другите акти што се издаваат без плаќање на АТ, вработениот кој го обработува поднесокот наведува врз основа на кој член и пропис е извршено ослободување од плаќање на АТ.

VI. Враќање на наплатени административни такси

23. Лицето кое платило АТ, а не било должно да ја плати или ја платило во износ поголем од пропишаниот има право на враќање на платената или повеќе платената АТ.

24. Постапката во Царинската управа за враќање на АТ ја спроведува Секторот за финансиски прашања на начин што применото барање за враќање на АТ заедно со релевантни докази обезбедени во соработка со организационата единица која постапувала по поднесокот, доколку барањето за враќање се однесува на конкретен поднесок, ги доставува со писмен допис до Министерството за финансии на натамошно одлучување, на Надворешна комуникација од Упатството за изглед и структура на документацијата во Царинската управа.

VII. Преодни и завршни одредби

25. Надлежни за постапување по ова Упатство се сите вработени во Царинската управа кои обработуваат поднесоци и преземаат дејствија во управна постапка за кои се наплатува административна такса.

26. Помошниците директори на Сектор за царински систем и Секторот правни работи се надлежни за предлагање, примање и подготвување на измени и дополнување на ова Упатство

27. Надлежни за вршење на контрола на спроведувањето на ова Упатство се раководителите на организационите единици во кои се обработуваат поднесоци и преземаат дејствија во управна постапка за кои се наплатува административна такса.

1. Надзор врз примената на ова Упатство врши Секторот за професионална одговорност и Одделението за внатрешна ревизија врз основа на писмено одобрение од директорот на Царинската управа.
2. Секое постапување спротивно на одредите на ова Упатство ќе биде предмет на утврдување на дисциплинска одговорност.
3. Сите непосредни раководители се должни со ова Упатство да ги запознаат вработените во организационата единица со која раководат.
4. Се задолжува Секторот за царински систем во рок од 3 дена од денот на донесување на ова Упатство да го направи достапно за сите вработени и да го објави на интранет страницата на Царинската управа во согласност со Процедурата за депозитар на документација.
5. Со донесување на ова Упатство престанува да важи Упатството за начинот на наплата на административни такси бр.10-054948/15-0001 од 23.07.2015 година.

6. Ова Упатство стапува на сила со денот на донесување.

Бр. 01-054948/15-0002
Скопје, година
07. 02. 2018



Вработил: Гордана Динеска *Хисар*
Содобрил: Офелија Бајо *Хисар*
Огласен: Златко Ветеровски *Хисар*

Прилог:

Прилог бр.1 Листа на поднесоци

Прилог бр.2 Налог за плаќање на јавни давачки Образец ПП 50



Упатство за начинот на наплата на административни такси


01.20.23.УП.002.02

Упатството го подготви: Сектор за царински систем

Приматели: Директор,
Заменик директор,
Советници на директорот,
Помошници директори на сектори,
Началници на независни одделенија
Управници на царинарници

Примерок доставен за : Интерна употреба

Оригиналот се чува во: Сектор за царински систем
Архива





Упатство за начинот на наплата на административни такси

01.20.23.УП.002.02

Прилог бр.1: Листа на поднесоци

Ред. Бр.	Поднесок	Тари- фен број	Износ во денари
1.1.	Барање за издавање на задолжителна тарифна информација	1	50,00
1.2.	Барање за издавање задолжителна информација за потекло	1	50,00
1.3.	Барање за утврдување на царинска вредност врз основа на специфични критериуми	1	50,00
1.4.	Барање за земање на мости	1	50,00
1.5.	Барање за поднесување на декларација надвор од работното време	1	50,00
1.6.	Барање за преглед на стока на места и време различни од одредените од царинскиот орган	1	50,00
1.7.	Барање за предходен преглед	1	50,00
1.8.	Барање за одобрување на постапка со економски ефект (редовно или поедноставено)	1	50,00
1.9.	Барање за одобрување на просторија за привремено чување	1	50,00
1.10.	Барање за одобрување на поедноставена постапка	1	50,00
1.11.	Барање за одобрување на поедноставувања во транзитна постапка	1	50,00
1.12.	Барање за употреба на посебни товарници во транзитна постапка	1	50,00
1.13.	Барање за издавање на одобрение за користење на возила и контејнери за превоз на стока	1	50,00
1.14.	Барање за уништување на стока под царински надзор	1	50,00
1.15.	Барање за отстапување на стока во корист на државата	1	50,00
1.16.	Барање за тарифна квота	1	50,00
1.17.	Барање за одобрување на повластен тарифен третман заради крајна употреба	1	50,00
1.18.	Барање за ослободување од плаќање на царина	1	50,00
1.19.	Барање за враќање или приступување на увозните давачки	1	50,00
1.20.	Барање за пуштање во слободен промет на стока ставена во постапка на увоз за облагородување	1	50,00
1.21.	Барање за одобрение за вршење на вообичаени форми на ракување во царински склад	1	50,00
1.22.	Барање за привремено изнесување на стока од царинскиот склад	1	50,00
1.23.	Барање за продолжување на рокот за завршување на постапка на увоз за облагородување	1	50,00
1.24.	Барање за поништување на царинска декларација,	1	50,00



Упатство за начинот на наплата на административни такси

01.20.23.УП.002.02

Ред. Бр.	Поднесок	Тари- фен број	Износ во денари
1.25.	Барање за дополнителна проверка на царинската декларација	1	50,00
1.26.	Барање за одобрување на евиденција на стока во слободна зона	1	50,00
1.27.	Барање за издавање на информативен лист ИНФЗ	1	50,00
1.28.	Барање за прифаќање на банкарска гаранција	1	50,00
1.29.	Барање за измена на банкарска гаранција	1	50,00
1.30.	Барање за враќање на уплатени средства,	1	50,00
1.31.	Барање за измена на податок во царинска декларација	1	50,00
	Барање за исправка на грешка и поврзување на уплатени парични средства со конкретна царинска декларација или управно решение	1	50,00
1.33.	Барање за издавање на акцизна дозвола	1	50,00
1.34.	Барање за издавање на одобрение за акцизно-повластено користење на акцизни добра	1	50,00
1.35.	Барање за враќање на акциза за течен нафтен гас	1	50,00
1.36.	Барање за преземање на контролни марки за обележување на меѓупроизводи и алкохолни пијалоци	1	50,00
1.37.	Барање за преземање на контролни марки за обележување на тутунски добра	1	50,00
1.38.	Барање за регистрација во EXIM	1	50,00
1.39.	Други барања.	1	50,00
2.1.	Жалба против одлука на Царинска управа	2	250,00
3.1.	Издавање на посебна дозвола за превоз на стока (т.н. зелена дозвола) на странски превозник	18	100,00 ЕУР
4.1.	Издавање на копии од решенија и согласности	38	600,00
4.2.	Решение за распределен дел на стоки на утврдена царинска квота	38	600,00
5.1.	Заверка на потпис и печат на исправи	71	50,00
5.2.	За секој натамошен примерок	71	30,00
6.1.	За опомена со која некој се повикува да ја плати таксата	129	100,00
7.1.	Одобрение за постапка со економски ефект (редовно)	95	500,00
7.2.	Одобрение за просторија за привремено чување	95	500,00
7.3.	Одобрение на поедноставена постапка (поедноставена декларација, локално царинење)	95	500,00



Упатство за начинот на наплата на административни такси

01.20.23.УП.002.02

Ред. Бр.	Поднесок	Тари- фен број	Износ во денари
7.4.	Одобрение на поедноставување во транзитна постапка	95	500,00
7.5.	Одобрение за употреба на општа гаранција во транзитна постапка	95	500,00
7.6.	Одобрение за употреба на посебни товарници во транзитна постапка	95	500,00
7.7.	Одобрение за одобрување на повластен тарифен третман заради крајна употреба	95	500,00
7.8.	Решение/одобрение за враќање или приступување на увозните давачки	95	500,00
7.9.	Решение за ослободување од плаќање на царина	95	500,00
7.10.	Решение/одобрение на евиденција на стока во слободна зона	95	500,00
7.11.	Решение врз основа на барање за дополнителна проверка на царинската декларација	95	500,00
7.12.	Решение за поништување на царинска декларација	95	500,00
7.13.	Решение за враќање на уплатени средства	95	500,00
7.14.	Одобрение за користење на сметководствено раздвојување	95	500,00
7.15.	Акцизна дозвола	95	500,00
7.16.	Одобрение за акцизно-повластено користење на акцизни добра	95	500,00
7.17.	Решение за враќање на акциза за течен нафтен гас	95	500,00
7.18.	Решение за преземање на контролни марки за обележување на меѓупроизводи и алкохолни пијалоци	95	500,00
7.19.	Други одобренија и решенија во писмена форма.	95	500,00
7.20.	Измени на сите горенаведени одобренија/решенија	95	500,00
8.1	Одобрение за утврдување на царинска вредност врз основа на специфични критериуми	95	300,00
8.2	Одобрение за земање на мостри	95	300,00
8.3	Одобрение за поднесување на декларација надвор од работното време	95	300,00
8.4	Одобрение за преглед на стока на места и време различни од одредените од царинскиот орган	95	300,00
8.5	Одобрение за предходен преглед	95	300,00
8.6	Одобрение на поедноставена постапка (непотполна декларација)	95	300,00
8.7	Одобрение за распределба на тарифна квота,	95	300,00
8.8	Одобрение за уништување на стока под царински надзор	95	300,00
8.9	Решение за ослободување од плаќање на царина (службена белешка)	95	300,00



Упатство за начинот на наплата на административни такси

			01.20.23.УП.002.02
8.10	Решение за пуштање во слободен промет на стока ставена во постапка на увоз за облагородување	95	300,00
8.11	Одобрение за вршење на вообичаени форми на ракување во царински склад (службена белешка)	95	300,00
8.12	Одобрение за привремено изнесување на стока од царинскиот склад	95	300,00
8.13	Одобрение за постапка со економски ефект (поедноставено),	95	300,00
8.14	Други одобренија во форма на службена белешка.	95	300,00
9.1	Издавање на задолжителна тарифна информација и задолжителна информација за потекло	96	300,00
9.2	Потврда за истоветност при извозот на стоката наменета за повторен увоз, освен за поедноставена потврда за истоветност на стоката во патнички сообраќај	96	200,00
9.3	Издавање на одобрение за користење на возила и контејнери за превоз на стока согласно со Спогодбата ТИР За потврда или одобрение наведени во точка 9 со кои првично издадената потврда, односно одобрение се менува или дополнува се наплаќа такса во износ од 50% одредена во овој тарифен број.	96	300,00
10.1	За донесување на одлука за враќање на гаранција за обезбедување на плаќање на царински долг се наплаќа такса само во случај ако враќањето или делумното враќање на гаранцијата обврзникот за такси го побарал пред истекот на важноста на гаранцијата. Ова се применува и во случај на враќање на гаранцијата за обезбедување во транзитната постапка.	97	2.000,00

Забелешка:

Таксата од Тарифен број 1 не се плаќа:

- за верификација на уверение за движење ЕУР-1
- за поднесување на царински декларации
- за документи пропишани со меѓународните или меѓурдружавните договори прифатени или ратификувани од страна на Република Македонија и се користат наместо царинска декларација и
- за запис за внесување на стока во/од слободна зона или слободен склад.



Упатство за начинот на наплата на административни такси

01.20.23.УП.002.02

Прилог бр.2: Налог за плаќање на јавни давачки ПП 50

НАЛОГОДАВАЧ		ПРИМАЧ	
Г НАЗИВ НА НАЛОГОДАВАЧОТ	ДАТУМ НА ВАСЛУТА	Г НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ	НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ
Л	_____	Л	_____
БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ	БАНКА НА ПРИМАЧОТ	Министерство за финансии	ПРИМАЧ
Л	Л	Трезорска сметка	_____
СМЕТКА	СМЕТКА	Н.Б.Р.М.	_____
100000000063095	100000000063095	ИЗНОС	_____
ДАНОЧЕН БРОЈ и.и. (ЕМВТ)	МКД	_____	_____
ПОВИЌУВАЊЕ НА БРОЈ - ЗАДОЛЖУВАЊЕ			
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА		УПЛАТНА СМЕТКА	
Административна такса		840 XXX 03161	СМЕТКА НА БУЛЕТСКИ КОРИСНИК - ЕДИНИКА КОРИСНИК
ПОТИНС		722313 00	ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА
Л		ДАТУМ НА УПЛАТА	МЕСТО НА УПЛАТА
		_____	_____

Февруари 2018



Предмет: Опомена за неплатена административна
такса

Врска: Ваш поднесок број _____

Бр.

Скопје , xx.xx.xxxx година
01.20.23.УП.002.02-ОБ.01.02



Царинска управа на
Република Македонија

Лазар Личеноски 13
1000 Скопје
Република Македонија
Тел:++ 389 2 3116 188
Факс:++ 389 2 3237 832
Е-пошта: info@customs.gov.mk
Веб страница: www.customs.gov.mk

До

(Примач)

(Титула, Име и презиме)

Почитувани,

Согласно член 12 од Законот за административни такси, Ве известуваме дека Вашиот поднесок е нетаксиран/недоволно таксиран.

Царинската управа Ве повикува во рок од 10 (десет) дена од денот на приемот на оваа опомена да ја платите редовната такса во износ од _____ денари и таксата за опомена во износ од _____ денари, а доказот за уплата да го доставите до Царинската управа.

Доколку во наведениот рок не ја платите редовната такса и таксата за опомена, Царинската управа ќе покрене постапка за одлучување, но одлуката нема да ви биде врачена ако претходно, по опомената, таксата не е платена.

Со почит,

(Титула, име и презиме)

(функција)

Изработил:

Одобрил:

Согласен: